

Бр. на досие

_____ / _____

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Пријава

- за ажурирање на податоци во Регистар на фармацевти –

Податоците кои имаат знак * задолжително се пополнуваат, во спротивно, фармацевтот самиот ги сноси последиците кои произлегуваат од соодветните законски прописи.

Полето ** го пополнуваат само странски државјани

*Име, име на родител и презиме: _____

*Пол м ж

*Ден, месец, година __/__/____ и место _____ држава _____ на раѓање

*Матичен број _____

* Државјанство _____

Бр. на лична карта _____

**За странски државјани: број на дозвола за привремен престој _____ и датум на важење: од _____ до _____

*Живеалиште _____
(улица/број/град или населено место) – од лична карта

*Престојувалиште _____
(улица/број/град или населено место)- моментално, доколку се разликува од живеалиштето

Телефон за контакт: _____

Електронска адреса (e-mail) за контакт: _____

Податоци за вработување: _____ (тековно работно место)

*Назив на завршена високообразовна установа:

(Име на факултет, универзитет, град, држава)

*Број и датум на диплома: _____

*Датум и број на уверение за положен стручен испит: _____

*Специјализација од областа на: _____

*Супспецијализација од областа на: _____

*Дополнително здобиени знаења: _____

Научно, наставно и стручно звање: _____

Носител на научно – истражувачки проекти: _____

Членство во научни и стручни организации во и надвор од Р. Македонија: _____

Познавање на странски јазици: _____

Издадени учебници, статии, монографии и сл. _____

Раководни функции: _____

Награди: _____

Датум

Потпис

Личните податоци наведени во пријавата задолжително се пополнуваат, во спротивно, фармацевтот самиот ги сноси последиците кои произлегуваат од соодветни законски прописи.

За веродостојноста на податоците во пријавата подносителот сноси одговорност согласно позитивните законски прописи.

Фармацевтите се должни да ги пријават сите промени на податоците што ги наведуваат во пријавата во рок од 15 дена од настанатата промена.

Субјектот на личните податоци наведени во пријавата има право на пристап до личните податоци.

Податоците наведени во пријавата ќе се користат за Регистарот на членовите на Комората, Регистарот на здравствени работници и Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа согласно Законот за здравствената заштита (Сл. Весник на РМ бр. 43/12).

Субјектот на личните податоци има право да бара од Контролорот личните податоци да ги дополни, измени, избрише или да го спре користењето на податоците, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Фармацевтска Комора на Македонија, Ул. 50-та Дивизија бр. 34, Скопје